



КАМ ДОО е најголем синџир на маркети во Македонија кој ги применува основните принципи на хард дисконт: Висок квалитет и постојано ниски цени. Присутни сме во три земји во регионот со повеќе од 100 продавници, а успехот на компанијата го обезбедуваат 1.200 вработени кои посветено и професионално ја извршуваат својата работа.

Во потрага сме по амбициозни вработени и нудиме возбудливи задачи и проекти во динамична и интернационална средина, бараме личност која ќе му се придружи на нашиот тим на позицијата:

СОРАБОТНИК РЕВИЗОР

Ваши задачи:

- предлагање и доработка на процедури за работа во координација со главен ревизор, секторски директори и менаџери, и ревизија на постојните процедури
- проучување документи и состојби неопходни за формирање на објективно мислење
- образложување на наодите во писмена форма и поткрепување со докази
- проценување дали работењето на субјектот е во согласност со законите, подзаконските и интерните акти на компанијата
- грижа за квалитетно извршување на внатрешната ревизија и примена на сите насоки дадени од главен ревизор
- грижа за евидентирање на ревизорските активности и чување на документите од ревизиите
- изготвување нацрт-ревизорски извештај, кој се разгледува и усогласува со главен ревизор
- подготовка на годишен извештај за извршените ревизии и активности на внатрешна ревизија
- следење на прописи, стандарди, прирачници и упатства кои се од значење за внатрешната ревизија и нивната практична примена
- вршење работи и задачи од делокругот на продажба и логистика, и предлагање на програма за секоја поединечна ревизија.

Вашиот профил:

- ВСП (високо образование) – Економски факултет
- работно искуство минимум 1 година, пожелно во областа (внатрешна ревизија);
- работното искуство во трговски, услужни, транспортни или логистички компании ќе се смета за предност
- поседувањето овластување и сертификат за внатрешна ревизија ќе се смета за предност

- задолжително познавање на англиски јазик, пожелно познавање и втор странски јазик
- јаки организациски и комуникациски вештини, можност за работа со рокови и под притисок
- способност за разрешување на проблеми
- одлични интерперсонални и комуникациски способности, писмени и усни, за ефикасна интеракција со персоналот и со другите сектори
- аналитичен, со раководни и лидерски способности, ориентиран кон оперативна ефикасност на работните процеси
- високоразвиена способност за координирање на трошоци и економичност, способност за разрешување на проблеми.

Ние Ви нудиме:

- обемно воведување во работата со обука која ветува напредок и успех во работата. Интензивно ќе бидете обучувани од ментор и ќе се запознаете со инструменти кои подоцна ќе Ви бидат потребни при самостојно извршувањето на Вашите деловни задачи
- предвидена атрактивна плата + дополнителен бонус, во зависност од успешноста во извршувањето на работните задачи
- регрес за годишен одмор: 33.000 денари
- слободен ден за роденден
- ваучер за склучување брак
- пакет производи за Бадник и Велигден
- попуст за ноќевање во хотелот „Вилиц“ во Охрид
- работа во интернационална компанија, динамично работење исполнето со нови предизвици и можности за стекнување нови искуства и вештини.

Доколку сте во потрага по нови професионални предизвици, мотивирани сте и подготвени за нови успеси, испратете персонална биографија (CV) на адреса: КАМ ДОО, Персонален оддел, ул. 35 бр. 39, 1041 Илинден или на Е-mail: personal@kam.com.mk.

Апликација за работа можете да испратите и преку нашата интернет-страница: www.kam.com.mk

Изборот ќе се изврши во рок од 15 или 30 дена, во зависност од бројот на пристигнати апликации. Само кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе влезат во потесниот избор и ќе бидат контактирани.

*Компанијата го задржува правото за промена на износот на регрес